

ПОШТА
17.05.2025
0508 40/79

АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА

Скопје, мај 2025

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-4
Финансиски извештаи	
Извештај за фосфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за паричните текови	7
Извештај за промените во капиталната	6
Белешки кон финансиските извештаи	9-36
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО СОПСТВЕНИКОТ НА АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје

Основи за мислење со резерва

Како што е прикажано во белешката 21 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има евидентирано останати тековни средства и АВР во износ од 128,184 илјади МКД. Во постапката на ревизија не бевме во состојба да се стекнеме со разумно уверување за наплатливоста на останатите побарувања во вкупен износ од 50,388 илјади МКД, кој се состои од побарувања за кусоци од кражби, побарувања од Телеком по спогодба, останати побарувања по судски пресуди и побарувања од УЈП по пресуда.

Покрај тоа, како што е прикажано во белешката 21 кон финансиските извештаи, во рамките на останати тековни средства и АВР, со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има евидентирано нефактурирани пресметани приходи од поштенско работење со странство во износ од 62,183 илјади МКД. Во постапката на ревизија утврдивме дека нефактурираните пресметани приходи од поштенско работење со странство се преценети во износ од 32,723 илјади МКД, за кој износ е преценет финансискиот резултат, како и побарувањата од нефактурирани приходи.

Како што е прикажано во белешката 19 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има евидентирано побарувања од купувачи во нето износ од 340,033 илјади МКД. Во постапката на ревизија не бевме во состојба да се стекнеме со разумно уверување за наплатливоста на деп од побарувањата од купувачите во висина од 17,595 илјади МКД.

Ние не бевме во можност да присуствуваме на физичкиот попис на залихите под 31 декември 2024 година, бидејќи тој датум му претходеше на денот кога бевме ангажирани како ревизори на Друштвото. Поради карактеристиките на сметководствената евиденција на Друштвото, ние не бевме во можност да се увериме во количините на залихите преку примена на други ревизорски постапки.

Во ревизорскиот извештај за годината што заврши на 31 декември 2023 година, изразивме мислење со резерва поради тоа што Друштвото не изврши актуарска проценка, ниту пак призна резервирања за обврски по основ на користи на вработени, согласно барањата на МСС 19 – Користи на вработените. Имено, како што е обелоденето во Белешката 3.17. во финансиските извештаи, Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина во висина на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензисирање. Во тековната година, Друштвото за прв пат изврши проценка и евидентираше соодветни трошоци и резервирања по овој основ во износ од 85,547 илјади МКД.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
СОПСТВЕНИКОТ НА АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични токови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сепкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО СОПСТВЕНИКОТ НА АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите кои произлегуваат или би можеле да произлезат од прашањата наведени во поглавјето "Основи за мислење со резерва", финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Обрнување на внимание

Без понатаму да изразуваме дополнителни резерви во нашето мислење, обрнуваме внимание на следното:

- а) Како што е објаснето во белешката 26(г), Друштвото произлегува од поделбата на некогашното ПТТ Македонија на две посебни друштва во 1997 година, ЈП Македонска Пошта и Македонски Телекомуникации. Поголем дел од недвижните имоти кои Друштвото ги има во своите евиденции имаат нерасчистени имотно-правни прашања во поглед на дефинирана сопственост од спроведената поделба, меѓутоа Друштвото ги има во владение и во нив ја обавува својата дејност и остварува економски користи, поради што истите се евидентирани во рамките на недвижности, постројки и опрема. Имено, кај голем дел од недвижниот имот се уште стои заедничка сопственост со Македонски Телекомуникации, а кај одредени објекти нема имотни листови.

Постапката за утврдување на сопственост врз недвижниот имот на Друштвото сеуште не е спроведена.

- б) Ние обрнуваме внимание на белешка 2.4 кон финансиските извештаи во која е наведено дека Друштвото континуирано генерира загуби и има негативни парични текови од оперативно работење. Понатамошното работење на Друштвото, поврзано со сервисирање на обврските, пред се поради високиот износ на трошоци за вработени, зависи од финансиска поддршка од сопственикот.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО СОПСТВЕНИКОТ НА АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 30 мај 2025 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Приходи од продажба	7	1.224.845	1.229.584
Останати оперативни приходи	8	19.062	16.933
Наложна вредност на продадени стоки	9	(687)	(660)
Трошоци за работени	10	(1.025.382)	(1.001.645)
Амортизација	15 и 16	(60.759)	(60.399)
Останати оперативни расходи	11	(493.418)	(309.603)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		(336.336)	(126.710)
Приходи од финансирање	12	9.926	13.940
Расходи од финансирање	13	(58.974)	(25.368)
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		(385.386)	(137.138)
Расход за данок на добивка	14	-	-
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		(385.386)	(137.138)
Останата сеопфатна добивка:		-	-
Останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		-	-
ПЕРИОДОТ		(385.386)	(137.138)

Овој финансиски извештај се усвоени од страна на Управниот Одбор на АД Пошта на Северна Македонија - Скопје на ден 28.02.2025 година и потпишани во негово име од:



Генерален Директор
Претседател на УО
Орлин Куртовиќ

АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	15	598.612	646.228
Нематеријални средства	16	145	52
Вложувања расположливи за продажба	17	557	557
Вкупно нетековни средства		599.314	646.837
Тековни средства			
Залихи	18	26.764	25.708
Побарувања од купувачи	19	340.033	359.274
Побарувања за дадени аванси		499	556
Останати тековни средства и претплати	21	128.184	168.488
Депозити во банки и други	20	4.868	9.907
Парични средства	22	73.385	77.982
Вкупно тековни средства		573.733	641.914
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.173.047	1.288.751
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	23	2.041.273	2.041.273
Резерви		-	-
Разлики до објективна вредност	23	(29.432)	(29.432)
Акумулирана добивка (загуба)		(1.682.855)	(1.297.469)
Вкупно капитал		328.986	714.372
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	24	268.654	236.545
Обврски за примени аванси		3.840	3.660
Обврски за краткорочни кредити	26	367.056	219.650
Останати тековни обврски	25	204.512	114.524
Вкупно тековни обврски		844.061	574.379
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.173.047	1.288.751

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страниците од 1 до 4

АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (загуба) пред оданочување		(385.386)	(137.138)
Усогласување за:			
Амортизација на НПО	15	60.675	60.395
Амортизација на нематеријални средства	16	84	4
Исправка на побарувања од купувачи	11	22.880	1.188
Исправка на останати побарувања	11	57.409	361
Отпис на побарувања за даноци	11	85.547	-
Исправка/отпис на вложувања	11	-	2
Резервирања за јубилејни награди, нето	25	93.673	(15)
Отпис на ситен инвентар и исправка на залихи	11	5.245	2.289
Нето сегашна вредност на отпишани основни средства	15	111	-
Корекции на акумулирана амортизација	15	77.426	-
Приходи и расходи од камата	12;13	25.554	6.386
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		43.218	(66.528)
Побарувања од купувачи		(3.639)	(96.009)
Побарувања за дадени аванси		56	(251)
Останати тековни средства и АВР		(17.105)	(15.849)
Залихи		(6.301)	1.292
Обврски кон добарувачите		32.109	3.424
Обврски за примени аванси		180	239
Останати тековни обврски и ПБР		(3.686)	14.596
Нето пари употребени во работењето		44.832	(159.086)
Платена камата		(29.494)	(10.571)
Платен данок на добивка		(85.547)	-
Нето парични текови од оперативни активности		(70.209)	(169.657)
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи од камати	12	3.940	4.185
Повлекување на депозити од банки и други, нето	20	5.039	705
Набавки на нематеријални средства	16	-	(56)
Набавки на недвижности и опрема	15	(90.772)	(2.448)
Нето парични текови од вложувачки активности		(81.793)	2.386
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (вратени) кредити, нето		147.405	179.650
Нето парични текови од финансиски активности		147.405	179.650
Нето зголемување (намал.) на паричните средства		(4.597)	12.379
Парични средства на 1 јануари	22	77.982	65.603
Парични средства на 31 декември	22	73.385	77.982

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страниците од 1 до 4

АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	Резерви	Разлики до објективна вредност	Акумулира на добивка (загуба)	Вкупно капитал
	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД
Состојба на 1 јануари 2023	2.041.273	-	(29.432)	(1.160.331)	851.510
Корекции од претходни години	-	-	-	-	-
Повторни прикажана	2.041.273	-	(29.432)	(1.160.331)	851.510
Сеопфатна добивка:					
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	(137.138)	(137.138)
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	(137.138)	(137.138)
Трансакции со сопствениците:					
Покривање на загуба	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	2.041.273	-	(29.432)	(1.297.469)	714.372
Корекции од претходни години	-	-	-	-	-
Повторни прикажана состојба на 31 декември 2024	2.041.273	-	(29.432)	(1.297.469)	714.372
Сеопфатна добивка:					
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	(385.386)	(385.386)
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	(385.386)	(385.386)
Трансакции со сопствениците:					
Покривање на загуба	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	2.041.273	-	(29.432)	(1.682.855)	328.986

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
 Извештајот на ревизорите е на страниците од 1 до 4

1. Основни податоци и дејност

Основната дејност на АД Пошта на Северна Македонија - Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), поранешно ЈП за поштенски сообраќај Македонска Пошта, е дејност на национални пошти во внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај. Согласно Статутот на Друштвото, претежни дејности се следните:

- прием, сортирање, пренос и достава на поштенски пратки;
- меѓународни поштенско-финансиски услуги;
- издавање на редовни и пригодни поштенски марки;
- издавање на поштенски вредносници;
- давање на согласност за изработка на пригодни жигови;
- продавање на поштенски марки и вредносници на меѓународниот филателистички пазар;
- вршење на телефонски услуги во единиците на поштенска мрежа;
- вршење на телеграфски и телематски услуги во единиците на поштенска мрежа;
- вршење на царински и шпедитерски работи за услуги во поштенскиот сообраќај за други лица;
- електронска пошта;
- каталожка продажба;
- печатење неспоманато на друго место со користење на технологија на хибридна пошта

Покрај погоре наведените претежни дејности, Друштвото е регистрирано и за други дејности, како што се:

- курирски активности;
- друго монетарно и финансиско посредување;
- трговија на големо
- трговија на мало со таксени марки, судски марки и вредносници, ваучери, чип картички и други;
- одморалишта и угостителски услуги и
- други дејности.

Според регистрацијата во Трговскиот регистар на Република Северна Македонија, сопственик на Друштвото е Владата на Република Северна Македонија. Адресата на Друштвото е ул: Орце Николов 46, Скопје.

Вкупниот број на вработени со 31 декември 2024 година изнесува 1,676 лица (2023: 1,814 лица).

Управувањето со Друштвото е организирано според двостепен систем – Управен и Надзорен одбор. Надзорниот одбор се состои од пет члена, од кои два се независни. Упраниот одбор се состои од седум члена, а претседателот на УО кој го носи називот Генерален директор и го застапува Друштвото во односите с трети лица. Во текот на 2023 година, па се до потпишување на овие финансиски извештаи, со Друштвото раководеа:

1. Во периодот од 14.03.2023 до 09.02.2024 Генерален директор на Друштвото е г-ѓа Бујаре Абази.
2. Од 09.02.2024 до 08.08.2024 Генерален директор на Друштвото е г-дин Идри Истрефи.
3. Од 09.08.2024, вршител на должност Генерален директор на Друштвото, претседател на УО е г-дин Орхан Куртиши.

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 5 заклучно со страница 35, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Почнувајќи од 01.01.2025 година, во примена ќе бидат Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 75/2024). Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија (Белешка 3.11).

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања. Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во доследна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.4. Континуитет во работењето (Продолжение)

Поради континуираната загуба и негативни парични текови од оперативно работење, понатамошното работење на Друштвото, поврзано со сервисирање на обврските, пред се поради високиот износ на трошоци за вработени, зависи од финансиска поддршка од сопственикот.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваните периоди.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата.

Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2024 и 2023, се следните:

	2024	2023
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4950 МКД
1 УСД =	58.8807 МКД	55.6516 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2023: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите временни разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложениот данок од добивка се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на данокот е дадена во Белешката 14.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.6. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања

(1) Општа објава

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката (резервација) на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формира исправка (резервација) на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

Генералната исправка (резервација) на вредноста на побарувањата се врши според рочната структура на побарувањата, и тоа како што следува:

Стапки на резервација од номиналниот износ за 2024 година:

Старост на побарувања (доспеани)	% на резервација од номиналниот износ			Камати, аванси на вработени, посредување во царина и проневера од вработени
	за редовни неутужени побарувања	за утужени побарувања од купувачи и вработени	за побарувања од крајби	
Доспеани до 1 година	-	-	-	-
Доспеани од 1 до 2 година	2%	2%	2%	2%
Доспеани од 2 до 3 година	5%	15%	10%	5%
Доспеани од 3 до 4 година	15%	30%	20%	10%
Доспеани од 4 до 5 година	25%	40%	30%	30%
Доспеани од 5 до 6 година	50%	50%	40%	50%
Доспеани од 6 до 7 година	70%	80%	60%	80%
Доспеани над 7 години	100%	100%	-	100%
Доспеани од 7 до 10 год	-	-	80%	-
Над 10 години	-	-	100%	-

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања (Продолжение)

Стапки на резервација од номиналниот износ за 2023 година:

Старост на побарувања (доспеани)	% на резервација од номиналниот износ		
	за редовни неутужени побарувања	за утужени побарувања од купувачи и вработени	за побарувања од кражби
Доспеани до 1 година	-	-	-
Доспеани од 1 до 2 година	2%	2%	2%
Доспеани од 2 до 3 година	5%	5%	10%
Доспеани од 3 до 4 година	15%	10%	20%
Доспеани од 4 до 5 година	25%	20%	30%
Доспеани од 5 до 6 година	50%	30%	40%
Доспеани од 6 до 7 година	70%	40%	50%
Доспеани над 7 години	100%	50%	60%

Како резултат на промената на сметководствената проценка, во 2024 година евидентирани се 57,548 илјади МКД.

3.8. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.9. Вложувања во придружени друштва

Вложувања во придружени друштва се сметаат оние вложувања каде Друштвото има значајно влијание и кое ниту е подружница, ниту е заедничко вложување на Друштвото. Значајно влијание се смета за учество од 20-50% од гласачката сила во тоа друштво. Вложувањата во придружени претпријатија се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност, намалена за било какво проценето обезвреднување на вредноста.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.10. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стецај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, НПО се водат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Друштвото во изминатите години вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговараат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваеше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2024 година во однос на 2023 година се следните:

	2024	2023	2024	2023
Недвижности	2.5-5 %	2.5-5 %	20-40 години	20-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Транспортни средства	12.5-20 %	12.5-20 %	5-8 години	5-8 години
Компјутерска опрема	20-25 %	20-25 %	4-5 години	4-5 години
Канцелариски мебел	10 %	10 %	10 години	10 години

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.12. Нематеријални средства

(1) Општа објава

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било каква загуба поради оштетување.

(2) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Употребените годишни стапки на амортизација за 2024 и 2023 година засновани на проценетиот корисен век на употреба на средствата, се следните:

	2024	2023
Концесии	20 %	20 %
Компјутерски програми (софтвер)	20 %	25 %
Вложувања во туѓи средства	20 %	20 %

3.13. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно парамнување, со товарње на останатите приходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.15. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.11. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.16. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои претставуваат финансиски наеми.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.17. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на не diskonтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените.

3.18. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите и добавувачите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флуктуации на странските валути, кои сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на субјекти на територијата на Република Северна Македонија. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото нема користено вакви кредити и позајмици, ниту има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, извршена е контрола од страна на УЈП за дансот од добивка (непризнаени расходи), ДДВ и персонален данок на доход за периодот од 01.01.2009 до 31.12.2012 година.

Периодот од 01.01.2014 до 31.12.2024 не е опфатен со контролата, поради што, дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба и обврските кон добавувачи, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства.

АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства и користи краткорочни или долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост.

	2024	2023
Обврски по кредити и камати	367,055	219,650
Пари средства и еквиваленти	(73,385)	(77,982)
Нето обврски (пари)	293,670	141,668
Вкупен капитал	328,986	714,372
% на задолженост	89.26%	19.83%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи средствата и обврските доминирани до денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	39,667	38,950	18,020	20,148
УСД	124,268	191,543	32,461	37,531
	163,935	230,493	50,481	57,679

Друштвото претежно е изложено на ЕУР и УСД.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	2,165	1,880	(2,165)	(1,880)
УСД	9,181	15,401	(9,181)	(15,401)
Нето Ефект	11,345	17,281	(11,345)	(17,281)

АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2024	2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	4,502	5,524
- Побарувања од купувачи	340,034	359,274
- Останати побарувања	52,049	110,712
- Други депозити	4,868	9,907
- Вложувања	557	557
	402,010	485,974
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Парични средства	68,883	72,458
- Депозити во банки	-	-
	68,883	72,458
	470,893	558,432
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	268,654	236,545
- Останати тековни обврски	60,772	60,332
	329,426	296,877
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Краткорочни кредити	367,055	219,650
	367,055	219,650
	696,481	516,527

Друштвото нема изложеност на финансиски средства и обврски договорени според варијабилни каматни стапки, па според тоа и не е прикажана сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки.

АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	73,385	-	-	-	73,385
Депозити во банки	0	-	-	4,868	4,868
Купувачи	340,034	-	-	-	340,034
Останати средства	52,049	-	-	-	52,049
Вложувања	0	-	557	-	557
	<u>465,468</u>	<u>-</u>	<u>557</u>	<u>4,868</u>	<u>470,893</u>
Добавувачи	268,654	-	-	-	268,654
Краткорочни кредити	-	-	367,055	-	367,055
Останати обврски	60,772	-	-	-	60,772
	<u>329,426</u>	<u>-</u>	<u>367,055</u>	<u>-</u>	<u>696,481</u>

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	77,982	-	-	-	77,982
Депозити во банки	0	-	-	9,907	9,907
Купувачи	359,274	-	-	-	359,274
Останати средства	110,712	-	-	-	110,712
Вложувања	0	-	557	-	557
	<u>547,968</u>	<u>-</u>	<u>557</u>	<u>9,907</u>	<u>558,432</u>
Добавувачи	236,545	-	-	-	236,545
Краткорочни кредити	0	98,150	121,500	-	219,650
Останати обврски	60,332	-	-	-	60,332
	<u>296,877</u>	<u>98,150</u>	<u>40,000</u>	<u>-</u>	<u>516,527</u>

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
А. Приходи од поштенско работење		
Приходи од писмоносни услуги	781.261	783.709
Приходи од доставки (сметки, списанија, пакети и др.)	258.850	259.215
Приходи од хибридна, директна пошта и EMC	27.395	24.568
	<u>1.067.506</u>	<u>1.067.492</u>
Б. Приходи од парично работење		
Приходи од исплати на надоместоци (пензии и сл.)	3.469	3.271
Приходи од платен промет за банки	149.317	153.008
Приходи од наплата на сметки	42	81
Приходи од поштенски испратници	2.609	3.615
	<u>155.437</u>	<u>159.975</u>
В. Приходи од филателистичко работење		
Приходи од продажби на филателистички марки	1.903	2.417
	<u>1.903</u>	<u>2.417</u>
Вкупно приходи од продажба	<u>1.224.846</u>	<u>1.229.884</u>

Приходите остварени во земјата и странство се како што следи:

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Приходи од продажба на домашен пазар	1.014.283	1.004.331
Приходи од продажба на странски пазар	210.563	225.553
	<u>1.224.846</u>	<u>1.229.884</u>

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Приходи од продажба на разна стока	295	295
Приходи од закуп	11.408	11.387
Приходи од телефонски и факс услуги	1.874	442
Приходи од наплата на отпишани побарувања	287	587
Приходи од шпедитерски услуги	399	596
Приходи од достава од претходни години	1.919	1.045
Останати приходи	2.880	2.551
Вкупно останати оперативни приходи	<u>19.062</u>	<u>16.933</u>

9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Набавна вредност на продадена разна стока	687	880
Вкупно набавна вредност на продадени стоки	<u>687</u>	<u>880</u>

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Бруто плати на вработените	911.080	914.597
Трошоци за лица ангажирани по договор	76.917	48.247
Трошоци за регрес на вработените	22.502	21.386
Трошоци за службени патувања (ноќевања и дневници)	3.638	3.891
Трошоци за отпремнини за заминување во пензија	5.392	6.429
Трошоци за јубилејни награди	1.101	1.217
Трошоци за членови на УО и НО	813	746
Останати трошоци за вработени	3.939	5.132
Вкупно трошоци за вработените	1.025.382	1.001.645
Број на вработени на 31 декември	2.267	2.093

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Трошоци за нафта за греење и за возила	42.026	42.217
Трошоци за електрична енергија	33.701	35.375
Трошоци за канцелариски материјали и образци	16.045	16.788
Трошоци за меѓународни пратки	33.017	39.343
Трошоци од минати години	24.207	10.955
Трошоци за фиксни и мобилни телефони	9.174	9.164
Трошоци за одржување на опрема	21.247	19.239
Трошоци за чистење на објекти	36.353	24.385
Трошоци за надзор на поштенските услуги	25.426	23.461
Отпис на ситен инвентар	5.245	2.289
Трошоци за наеми	8.916	9.128
Исправка на вредноста на побарувања од купувачи	22.880	1.188
Трошоци за консултански услуги	1.398	1.345
Трошоци за резервации за надомести на вработени	85.547	-
Исправка на вредноста на останати побарувања	57.409	361
Исправка на вредноста на вложувања	-	2
Трошоци за осигурување	15.844	12.876
Судски и останати трошоци	3.286	4.308
Трошоци за членарини во организации	9.411	10.046
Останато	42.286	47.135
Вкупно останати оперативни расходи	493.418	309.603

12. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Приходи од камати	3.940	4.185
Приходи од курсни разлики	5.986	9.755
Вкупно приходи од финансирање	9.926	13.940

13. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Расходи од камати	29.494	10.571
Расходи од курсни разлики	29.480	14.797
Вкупно расходи од финансирање	58.974	25.368

14. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Тековен данок од добивка	-	-
Одложен данок од добивка	-	-
Вкупно	-	-

Усогласувањето на пресметаниот данок од добивка до ефективната даночна стапка за 2024 и 2023 е како што следува:

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Добивка/загуба пред оданочување	(385.386)	(137.138)
Ослободувања за добивката пред оданочување	-	-
Непризнаени расходи:		
Отпис и исправка на вредност на побарувања	166.977	1.551
Репрезентација и спонзорства	2.415	2.539
Парични и даночни казни	69	65
Пресостаната сегашна вредност на основни средства кои не се користат	-	4
Останато	77	-
Даночен кредит за наплатени побарувања (-)	-	-
Даночна основа	(215.848)	(132.979)
Пресметан данок од добивка	-	-
Други ослободувања	-	-
Данок од добивка	-	-
Добивка (загуба) пред оданочување	(385.386)	(137.138)
Ефективна даночна стапка	0,00%	0,00%

15. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

Движења во текот на 2024 година:

	Земјиште (000) МКД	Градежни објекти (000) МКД	Опрема (000) МКД	Транспортни средства (000) МКД	Средства во употреба (000) МКД	Останати средства (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари	10.945	1.948.704	649.865	217.648	39.678	10.009	4.889	2.881.738
Директни зголемувања	-	-	-	-	-	-	5.981	5.981
Пренос од инвестиции во тек	-	-	5.740	-	-	-	(5.916)	(176)
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Бесплатно преотстапени	-	-	-	-	-	-	-	-
Корекции и прокнижувања	-	-	87.199	366	-	(3.232)	327	84.680
Отпис по одлука	-	-	(684)	-	-	-	-	(684)
Состојба на 31 декември	10.945	1.948.704	742.120	218.034	39.678	6.777	5.281	2.971.539
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари	-	1.389.583	629.349	211.607	21.542	3.429	-	2.235.510
Амортизација	-	47.270	8.741	3.672	992	-	-	60.675
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Бесплатно преотстапени	-	-	-	-	-	-	-	-
Корекции и прокнижувања	-	-	80.349	385	-	(3.308)	-	77.426
Отпис по одлука	-	-	(684)	-	-	-	-	(684)
Состојба на 31 декември	-	1.416.853	717.755	215.664	22.534	121	-	2.372.927
Сегашна вредност на:								
31 декември 2024	10.945	531.851	24.365	2.370	17.144	6.656	5.281	598.612
31 декември 2023	10.945	579.121	20.516	6.041	18.136	6.580	4.889	646.228

Земјиштето во износ од 10,945 илјади МКД е добиено на користење од страна на државата и истото не е во сопственост на Друштвото.

Недвижностите и опремата се користат за извршување на активностите на Друштвото, со исклучок на еден дел од просторот кој се издава под оперативен наем на други корисници. Друштвото е во постапка на легализација на својот недвижен имот и запишување на сопственоста во катарските евиденции.

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движење во текот на 2024 година:

	Концесии (000) МКД	Софтвери (000) МКД	Влож. во туѓи средства (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност				
Состојба на 1 јануари	13.000	42.640	17.308	72.948
Директни зголемувања	-	-	-	-
Пренос од инвестиции во тек	-	177	-	177
Преноси и прекнижувања	22	13	-	35
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	13.022	42.830	17.308	73.160
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 јануари	13.000	42.640	17.256	72.896
Амортизација	-	32	52	84
Преноси и прекнижувања	22	13	-	35
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	13.022	42.685	17.308	73.015
Сегашна вредност на:				
31 декември 2024	-	145	-	145
31 декември 2023	-	-	52	52

Софтверите со сегашна вредност на 31 декември 2024 година во износ од 145 илјади МКД (2023: 0) претставуваат програмски компјутерски пакети набавени во претходните години и кои се користат за обавување на основната дејност на Друштвото.

Вложувањата во туѓи основни средства на 31 декември 2024 година немаат сегашна вредност (2023: 52) и претставуваат вложувања во опремување или реконструкција на деловните простории кои се користат под наем, а кое е извршено во тековната и претходните години и е наменето за основната дејност на Друштвото.

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Акции во:		
РЖ Валавница	202	202
РЖ Валавница за ленти	124	124
МЗТ Вабтек	159	159
Останати друштва	72	72
	<u>557</u>	<u>557</u>
Загуби поради обезвреднување	-	-
Вкупно, нето	<u>557</u>	<u>557</u>

Друштвото поседува незначителни износи на вложувања во акции на други акционерски друштва регистрирани во Република Северна Македонија кои што акции се евидентирани во Централниот Депозитар за хартии од вредност со состојба на 31.12.2024 година. Друштвото ги евидентира овие вложувања по нивната набавна (номинална) вредност, односно по износот на парични средства дадени за нивно стекнување, намалени за проценетите загуби поради обезвреднување.

18. ЗАЛИХИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Поштенски марки	4.845	5.099
Залиха на материјали	10.353	8.828
Залиха на резервни делови	83	123
Ситен инвентар во употреба	10.777	10.627
Стоки во продажници	809	744
Вкупно залихи	<u>26.667</u>	<u>25.421</u>

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Побарувања од купувачи во земјата	170.022	154.048
Побарувања од странски поштенски управи	160.479	179.750
Сомнителни побарувања од купувачи	43.441	38.330
Побарувања за камати	5.341	5.366
Вкупно бруто побарувања од продажба	379.283	377.494
Исправка на побарувања	(39.250)	(18.220)
Вкупно нето побарувања од продажба	340.033	359.274
<i>Промена во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	18.220	17.676
Нови сомнителни побарувања	22.226	1.141
Отпис на побарување по судска пресуда	(654)	-
Конечен отпис	(320)	(87)
Наплати на сомнителни побарувања	(222)	(510)
Состојба на 31 декември	39.250	18.220
<i>Старосна структура на побарувањата:</i>		
Доспевани до 3 години	332.992	326.499
Доспевани над 3 години	46.291	50.995
Вкупно бруто	379.283	377.494

20. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДРУГИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Депозит во:		
Унија финансиска Скопје-депозит за брз трансфер	352	352
Стопанска банка АД Скопје- вiza картичка	71	224
ЈПССДП - депозит за закуп	54	54
Еаст Гате Малл - депозит за закуп	265	265
Еуростандард Банка АД Скопје	-	5.215
Комерцијална Банка АД Скопје	4.126	3.797
Вкупно депозити	4.868	9.907

Износот од 5,215 илјади денари преставува наменски депозити во Еуростандард Банка АД Скопје - во стечај во износ, со рок на очување најдоцна до октомври 2021. без камата, дадени како обезбедување за целосно и навремено исполнување на обврски по договори. Побарувањата за депозит се пријавени во стечајната маса на банката и се целосно наплатени во текот на 2024 година.

21. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Побарувања за кусоци од кражби	100.919	100.346
Побарувања од вработените за кусоци	38.969	39.440
Побарување за посредување во царинење	1.023	1.023
Побарувања за аванси од предходни вработени	122	-
	141.033	140.809
Исправка на вредност на побарувања за кусоци од кражби	(99.969)	(59.979)
Исправка на вредност на побарувања за кусоци од вработени	(34.053)	(17.071)
Исправка на вредност на останати побарувања	(1.139)	-
Вкупно побарувања за кусоци и кражби (нето)	5.872	63.759
Побарувања за данок од добивка	785	785
Побарувања од Телеком по спогодба	26.159	26.526
Останати побарувања - по судски пресуди	13.020	13.105
Нефактурирани пресметани приходи	62.183	43.711
Однапред платени трошоци	13.166	13.280
Останати побарувања од вработените	532	288
Побарувања од УЈП по пресуда	5.337	5.337
Останати побарувања	1.130	1.697
Вкупно останати побарувања	122.312	104.729
Вкупно останати тековни средства и претплати	128.184	168.488
<i>Промена во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	77.050	76.766
Нови сомнителни побарувања	57.409	361
Конечен отпис	(372)	-
Наплати на сомнителни побарувања	(65)	(77)
Состојба на 31 декември	134.022	77.050
<i>Старосна структура на побарувања за кусоци и кражби:</i>		
Доспеани до 3 години	4.009	3.441
Доспеани над 3 години	135.879	136.345
Вкупно бруто	139.888	139.786

Побарувањата за нефактурирани пресметани приходи во износ од 62.183 илјади МКД (2023: 43.711 илјади МКД), претставуваат пресметани побарувања за извршени поштенски услуги од странски поштенски управи за 4 квартал од тековната година, за кои до датумот на овие финансиски извештаи не се добиени усогласени пресметки.

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Денарски сметки во банки	65.501	21.904
Благајна	21	26
Девизни сметки во банки	3.382	50.554
Девизна багајна	74	189
Останати парични средства	4.407	5.309
Вкупно парични средства	73.385	77.982

23. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Државен капитал

Со состојба на 31 декември 2024 година, капиталот на Друштвото изнесува 2,041,273 илјади денари (2023: 2,041,273 илјади денари) и во целост се состои од капитал во сопственост на Владата на Република Северна Македонија.

Во текот на 2014 година евидентирани се намалувања на државниот капитал на Друштвото по основ на покривање на загуби од претходни години. Во 2017 извршена е корекција на ова намалување.

Резерви

Во текот на 2014 година законските резерви се искористени за покривање на загубите од претходните години.

Акумулирани добивки (загуби)

Износот на акумулирана загуба од 1,682,855 илјади денари (2023: 1,297,469 илјади денари) потекнува од остварената нето загуба од работењето во тековната и претходните години.

Трансформација во акционерско друштво

Во текот на 2007 година, извршена е трансформација на претпријатието од јавно претпријатие во акционерско друштво во државна сопственост. За таа цел во текот на 2007 година се издадени 408,827 обични акции на име на Владата на Република Северна Македонија со номинална вредност од 81,63 ЕУР или вкупна номинална вредност на акционерскиот капитал од 33,374,524 ЕУР или 2,041,273 илјади денари. Решението од Централниот регистар на Република Северна Македонија е излезено на 26.01.2007 година со кое ЈП Македонска Пошта се трансформира во АД Македонска Пошта Скопје.

Усогласеност на капиталот со состојба во трговскиот регистар

Проценетата вредност на капиталот на Друштвото утврден при неговата трансформација од ЈП во акционерско друштво во износ од 33,374,524 ЕУР или 2,041,273 илјади денари која е евидентирана во трговскиот регистар е евидентирана и прикажана и во сметководствената евиденција, додека разликата која се појавила при тоа во износ од 29,432 илјади денари е прикажана како разлики до објективна вредност (Види: Промени во капиталот).

24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Добавувачи во земјата за основни средства	2.267	4.092
Добавувачи во земјата за обртни средства	215.887	174.605
Обврски спрема странски поштенски управи	50.481	57.679
Обврски за нефактурирани стоки	19	169
Вкупно обврски спрема добавувачи	268.654	236.545

25. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Обврски спрема Телеком АД по спогодба	549	549
Обврски за одбитоци од плата на вработени	3.558	3.999
Пресметани нефактурирани трошоци	23.446	27.519
Обврски за исплата на пензии преку НЛБ банка	782	782
Обврски по меѓународна уплатничка сметка	1.153	903
Пресметани обврски за јубилејни награди	93.704	31
Обврски за данок од добивка	-	-
Обврски за нето плати спрема вработените	45.724	48.433
Обврски за даноци и придонеси од плати	24.332	25.979
Останати обврски	11.264	6.329
Вкупно останати тековни обврски	204.512	114.524

26. ОБВРСКИ ЗА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Халк Банка	-	119.650
МЕПСО АД Скопје	142.055	100.000
Државна лотарија на РСМ	150.000	-
НОМАГАС АД Скопје	75.000	-
Вкупно останати тековни обврски	367.055	219.650

Со состојба 31.12.2024 Друштвото нема обврски за кредити кон Халк Банка АД Скопје (2023: 119,650 илјади МКД, со фиксна каматна стапка од 4.8% и рок на враќање април 2024 година).

Друштвото има искористено краткорочен заем од АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје (АД МЕПСО Скопје), во износ од 142,055 илјади МКД (2023: 100,000 илјади МКД), со фиксна каматна стапка од 6% и рок на враќање најдоцна до 31.12.2025 година. Кредитот е обезбеден со меница.

Друштвото има искористено бескаматен краткорочен заем од АД за приредување игри на среќа Државна Лотарија на РСМ (Државна лотарија на РСМ, во износ од 150,000 илјади МКД со рок на враќање најдоцна до 15.06.2025 година. Договорот за кредитот е со извршна клаузула.

26. ОБВРСКИ ЗА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ (Продолжува)

Друштвото има искористено бескаматен краткорочен заем од АД за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост (НОМАГАС АД Скопје), во износ од 75.000 илјади МКД со рок на враќање најдоцна до 30.12.2025 година. Договорот за кредитот е со извршна клаузула.

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И НЕИЗВЕСНОСТИ

а) Судски спорови

Друштвото е тужена странка во поголем број на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење и кои воглавно претставуваат парични побарувања, барања за надомест на штети и работни спорови. Проценетиот износ на овие тужбени барања изнесува околу 163,124 илјади денари, од кои 144,795 илјади денари се судски постапки по основ на долг (2023: 85,524 илјади денари), кој износ не ги вклучува евентуалните казнени камати. Раководството на Друштвото смета дека е непрактично да се направи проценка на идните можни потенцијални обврски и загуби во врска со ваквите судски спорови, со оглед на нивната неизвесност. Како резултат на ова, не се евидентирани или прикажани потенцијални обврски или загуби во овие финансиски извештаи.

Од друга страна, Друштвото е вклучено во судски спорови во кои истото се јавува како тужител во вкупен износ од околу 111,232 илјади денари (2023:72,839 илјади денари), кои потекнуваат од барања за надомест на побарувања. Дел од овие спорови се во тек, дел се кај нотари и извршители.

б) Хипотеки на имот и гаранции за други

Имотот на Друштвото не е ставен под хипотека како обезбедување за плаќање на свои или туѓи обврски. Друштвото има добиено банкарски гаранции во вкупен износ од 6,295 илјади денари со рок на доспевање најдоцна до декември 2028 година, кои дадени во корист на трети лица (тендери или царински постапки).

в) Даночни обврски

Обврските за даноци на Друштвото се засновуваат на поднесените даночни пријави на даночните власти и се сметаат за конечни кога истите ќе бидат контролирани од даночните власти или по истекот на период од десет години од годината кога тие биле доставени до даночните власти. За годината која завршува на 31 декември 2024 година, нема извршена контрола од страна на даночните власти.

г) Легален статус на недвижностите на Друштвото

Со оглед на фактот дека Друштвото потекнува од некогашното ПТТ Македонија и од неговата поделба на две посебни друштва во 1997 година, ЈП Македонска Пошта и Македонски Телекомуникации, поголем дел од објектите кои ги има во своите евиденции Пошта на Северна Македонија, имаат нерасчистени имотни-правни прашања во поглед на дефинирана сопственост. Имено, кај голем дел од објектите се уште стои заедничка сопственост со Македонски Телекомуникации, кај одредени објекти нема имотни или поседовни листови, а кај некој објекти на имотните или поседовните листови Друштвото е само корисник на објектот, а не и сопственик.

28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНКИ

Владата на Република Северна Македонија е единствениот сопственик на АД Пошта на Северна Македонија. Друштвото не влегува во посебни специфични трансакции со Владата на Република Северна Македонија, со исклучок на редовното работење на Друштвото во делот на давање поштенски услуги на истата. Во 2024 година нема трансакции со Владата на РСМ (2023: нема).

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во овој финансиски извештаи.